

Бр:

13.11.2019

Скопје

**До: МАКЕДОНСКА БЕРЗА
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕНОСТ АД
СКОПЈЕ**

Предмет: КРАТКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Врска: Финансиски извештаи – Биланс на успех – поединечни, неконсолидирани, неревидирани (01.01.2019 – 30.09.2019)

Почитувани,

Во врска со објавените годишни неревидирани, неконсолидирани финансиски извештаи (**Биланс на успех**) за период **01.01.2019 – 30.09.2019** година за Аутомакедонија АД Скопје, доставуваме кратки појаснувања кон резултатите, воедно согласно последното известување од МБХВ Скопје од 03.08.2018 за измена и дополнување на Правилата за котација бр.02-830/1 од 19.06.2018.

Прикажаните финансиски резултати на компанијата Аутомакедонија АД заклучно со **30.09.2019** се презентирани согласно објективните финансиски параметри и согласно финансиско – сметководствена политика и стратегија на финансискиот менаџмент со воедно директно применување на финансиско - сметководствените политики и меѓународните сметководствени стандарди.

БИЛАНС НА УСПЕХ

- АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје во периодот 01.01.2019 – 30.09.2019 година согласно презентираниот извештај оствари позитивен финансиски резултат во износ 17.950.000,00 мкд нето добивка.

Согласно презентираниите финансиски резултати за двете последователни години за последователен период, евидентно е :

- **Зголемување на приходите од продажба за 28%** (од зголемена продажба на возила со посебно реализирање на поголема флотна продажба од брендот Исузу како и зголемена продажба на возила од брендот Опел и сервисни услуги) и **стабилни останати оперативни приходи.**

- **Оперативните расходи** во периодот 01.01.2019 – 30.09.2019 година се зголемени за 23%, како најдиректно зголемување на набавната вредност на трговски стоки за 30% (сразмерно на зголемување на приходите од продажба).
- **Оперативната добивка за наведениот период е сразмерно зголемена за 97%** и изнесува 15.298.000,00 мкд како резултат на претходно наведените ставки поврзани со оперативните приходи и оперативните расходи.
- **Финансиските приходи се намалени**, како резултат во најголем дел поради намалувањето на приходите од дивиденди за 29% во 2019 во однос на 2018 година.
- **Финансиските расходи за камати се зголемени за 12%** во анализираниот период 2019 во однос на 2018, како резултат на поголемите проектни финансирања но мора да се потенцира дека е посветено поголемо внимание со спроведување на политика и стратегија на намалувањето на каматните стапки во преговори со комерцијалните банки и постигнување на подобри кредитни услови, и посветување големо внимание на нивната структура посебно поради големите инвестициони активности кои ги превзема Аутомакедонија АД во 2018 и 2019 година, финансирани во поголем дел преку инвестициони долгорочни кредити.

Согласно погоре наведеното, **нето добивката пред оданочување е зголемена за 38% во 2019 во однос на 2018 година за наведениот период.**

Со почит,

Аутомакедонија АД Скопје
Христина Ружиновска
Директор на финансии

